

Службен весник

на Република Македонија

Број 96

11 јуни 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2955. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	5	2959. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини.....	7
2956. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда "Мито Хаџи Василев Јасмин"	5	2960. Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на ЈП за Железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година.....	7
2957. Одлука за објавување јавен оглас за именување на член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....	6	2961. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за Железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година.....	8
2958. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за канцелариско и архивско работење...	6	2962. Одлука за давање на согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП за Железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година.....	8

	Стр.		Стр.
2963. Одлука за давање на согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12- 884/1 од 28.01.2011 година од Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрични, Скопје на Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово.....	8	2970. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за рударство, трговија и услуги МЕЛКАМ ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје на локалитетот „Лавинчеви“, општина Гази Баба.....	18
2964. Одлука за давање на согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12- 879/1 од 28.01.2011 година од Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на Друштво за производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје.....	9	2971. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, трговија, транспорт и услуги АГРОГОРИС ДООЕЛ увоз–извоз Кочани на локалитетот „Ајдучко поле“, општина Винаца.....	18
2965. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.....	10	2972. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз - извоз Битола на локалитетот „Краста“ с.Илино, Општина Ресен.....	19
2966. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово.....	12	2973. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот “Љубош“ Маркова Река, општина Студеничани на Цементарница “УСЈЕ“ АД Скопје	20
2967. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје	14	2974. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со винарија КО Четирици Општина Куманово	20
2968. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје	16	2975. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за проширување и изградба на државен пат “А3/Р1312, делница Велес-Кадрифаково, Четврта секција од с.Лозово до с.Сарамзалино и Шеста секција од с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот “с.Црнилиште“, општина Свети Николе	20
2969. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с. Град Делчево на локалитетот „Присое“, општина Делчево.....	17		

	Стр.		Стр.
2976. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	21	2985. Одлука за престанок на важењето на одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање	27
2977. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс КО Неготино општина Неготино	22	2986. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање ...	27
2978. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Хисар...	23	2987. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање ...	27
2979. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктурата за наводнување на водната заедница „Бојмија“ – с. Балинци, општина Валандово	23	2988. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Тетово	28
2980. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	25	2989. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми	28
2981. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за нафтени деривати и нафтен гас во КО Галате, Општина Врапчиште.....	25	2990. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	28
2982. Одлука за престанок на важењето на одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање....	26	2991. Решение за отповикување и именување член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.....	28
2983. Одлука за престанок на важењето на одлуката за давање согласност на Решението за отстапување одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање	26	2992. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка	29
2984. Одлука за престанок на важењето на одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање ...	26	2993. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга	29

	Стр.		Стр.
2994. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Винаца.....	29	3008. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	50
2995. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор– претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод	30	3009. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	50
2996. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за филм-Филмска академија - Охрид	30	3010. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	50
2997. Програма за дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018) ..	30	3011. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	50
2998. Програма за изменување на Програмата за фитосанитарна политика во 2015 година	31	3012. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51
2999. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година	42	3013. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51
3000. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун.....	44	3014. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51
3001. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.49/2014 од 27 мај 2015 година.....	46	3015. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	51
3002. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 55/2014 од 27 мај 2015 година.....	47	3016. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	52
3003. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	48	3017. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	52
3004. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	49	3018. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	53
3005. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	49	3019. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	53
3006. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	49	3020. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	60
3007. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	49	Огласен дел	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2955.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 9 јуни 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15 и 59/15), во точката I. во потточка 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под а) за претседател зборовите: „Лилјана Поповска“ се заменуваат со зборовите: „Даниела Рангелова“.

Под в) за членови: во точката 1) зборовите: „Даниела Рангелова“ се заменуваат со зборовите: „Лилјана Поповска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2491/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2956.

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јуни 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН"

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда "Мито Хаџи Василев Јасмин":

а) претседателот
д-р Марко Китевски и

б) членовите:

1. Нове Цветановски,
2. Душко Арсовски,
3. Тони Цифровски,
4. Дарко Јаневски,
5. Мухамет Зекири,
6. Решат Камбер,
7. Аднан Ајдари,
8. Ѓорѓи Томиќ,
9. Слаѓана Димишкова,
10. Елизабета Арсоска,
11. Иван Кузмановски и
12. Елизабета Мемиќ.

II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда "Мито Хаџи Василев Јасмин" се именуваат:

а) за претседател:

м-р Јордан Плевнеш, писател и дипломат и

б) за членови:

1. Нове Цветаноски, публицист,
2. Иван Кузмановски, новинар во Сител,
3. Елизабета Мемиќ, новинар во МТВ,
4. Тони Цифровски, новинар во Македонско радио,
5. Душко Арсовски, новинар во МТВ,
6. Елизабета Арсоска, новинар во Вечер,
7. Дејан Трајкоски, новинар во Вечер,
8. Лилјана Грчо Дамовска, новинар во Дневник,
9. Слаѓана Димишкова, новинар во Нова Македонија,
10. Мухамет Зекири, новинар во Алсат М,
11. Решат Камбери, новинар во МРТВ - Радио Скопје и
12. Аднан Ајдари, новинар во МРТВ втор програмски сервис.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2495/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2957.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 15 став (2) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14 и 44/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 9 јуни 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на еден член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.

II. За член на Комисијата може да биде именувано лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските комуникации,

- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и
- има положено психолошки тест и тест за интегритет.

- За член на Комисијата може да биде именувано лице вработено во друго правно лице, освен во друго правно лице кое може да бидат во конфликт на интересите, согласно со Законот за електронските комуникации.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука,

во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од десет дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17 од Законот за електронските комуникации, којшто се однесува на неспојливоста на функцијата член на Комисијата.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2496/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2958.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за канцелариско и архивско работење, бр. 01-350/1, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 26 мај 2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4297/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2959.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Концесиите за експлоатација на минерални сировини се доделуваат во функција на експлоатација на минералните сировини:

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот “Липково“, општина Липково.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се доделат под концесија минералните сировини определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за експлоатација на:

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот “Липково“, општина Липково е создавање на услови за рамномерно искористување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е експлоатација на минералните сировини:

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Липково и
- травертин на локалитетот “Липково“, општина Липково.

Концесиите за експлоатација на минералните сировини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација на минералните сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4565/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2960.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година, бр. 02-264/1-2

од 19.2.2015 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 19.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5056/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2961.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година, бр. 02-630/1-1 од 6.5.2015 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 6.5.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5056/2
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2962.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 година, бр. 02-264/1-3 од 19.2.2015 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 19.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5056/3
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2963.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12- 884/1 ОД 28.1.2011 ГОДИНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ, СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за производство на електрична енергија на Габровска река локација со реф. бр. 103, од Друштвото за производство на електрична

енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани, Скопје на Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, доделена врз основа на Договорот за концесија број 12-884/1 од 28.1.2011 година, со Анекс на Договорот за концесија бр. 12-517/5 од 20.1.2014 година, Анекс на Договорот за концесија бр. 12-517/10 од 22.8.2014 година, Анекс на Договорот за концесија бр.12-5386/2 од 5.11.2014 година и Анекс на Договорот за концесија бр.12-1753/2 од 27.2.2015 година.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, до рокот и под исти услови под кои е доделена концесијата со Договорот за концесија од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5134/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2964.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12- 879/1 ОД 28.1.2011 ГОДИНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за производство на електрична енергија на Љуботенска река локација со реф. бр. 66 од Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на Друштвото за производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, доделена врз основа на Договорот за концесија број 12-879/1 од 28.1.2011 година, со Анекс на Договорот за концесија бр. 12-518/2 од 20.1.2014 година, Анекс на Договорот за концесија бр. 12-6298/1 од 16.12.2014 година и Анекс на Договорот за концесија бр. 12-6579/1 од 30.12.2014 година.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, до рокот и под исти услови под кои е доделена концесијата со Договорот за концесија од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5134/2
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2965.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци
Јазикот, вистината и логиката	Алфред Џејер	978-608239005-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Есен	Френсис Бекон	978-608239008-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Утилитаризам	Џон Стјуарт Мил	978-608239001-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Преоткривање на умот	Џон Р. Серл	978-608239000-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Предавања и разговори за естетиката, психологијата и за религиозното верување	Лудвиг Витгенштајн	978-608239004-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Државите и национализмот во Европа од 1945 година	Малколм Андерсон	978-608239006-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Етничко чистење на Балканот, национализам и деструкција на традицијата	Кети Кармајкл	978-608239009-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Балканските војни 1912-1913. Вовед во првата светска војна	Ричард Ц. Хол	978-608239003-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Теоретски пристапи во психологијата	Мег Царвинс	978-608239002-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Фокус групи: практичен водич за применети истражувања	Ричард Кругер	978-608239007-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Како да се дејствува со зборови	Џон Л. Остин	978-608239026-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Од логична гледна точка: девет логичко-философски есен	Вилар Ван Орман Квајн	978-608239018-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Обожавањето на слободниот човек и други есен	Бертранд Расел	978-608239014-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Нашето знаење за надворешниот свет како поле за примена на научниот метод во филозофијата	Бертранд Расел	978-608239012-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Општествени предуслови за националната преродба во Европа: Корпоративни анализи на општествениот состав на патриотските групи кај помалите Европски нации	Мирослав Хрох	978-608239024-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Велика Британија и формирањето на Југославија: Преговарање за Балканската национална припадност и идентитет	Џејмс Еванс	978-608239027-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Историја на Балканот	Едгар Хеш	978-608239025-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Мара Бранковиќ: Жената меѓу христијанскиот и исламскиот културен круг во XV век	Михајло Ст. Поповиќ	978-608239028-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Националното прашање во Југославија: Потекло, историја, политика	Иво Банац	978-608239020-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Огнови на омразата: Етничко чистење во Европа во XX век	Норман М. Најмарк	978-608239019-2	Арс	15 (на македонски јазик)

Непознатиот Сталин	Жорес А.Медведев	978-608239021-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Заостанување зад времето: Опаѓање и пропаст на авангардите од XX век	Ерик Хобсбаум	978-608239011-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Античката историја на монети	Кристофер Хауге	978-608239029-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Спроведување квалитетни истражувања во психологијата: Практичен водич	Мајкл Форестер	978-608239023-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Егото и механизмите на одбраната	Ана Фројд	978-608239016-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Нормалност и патологија во детството: Процена на развој	Ана Фројд	978-608239030-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Кажано со поинаков глас: Психолошка теорија и развој на жените	Керол Гилиган	978-608239017-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Децата и социјалното исклучување	Мелани Килен	978-608239013-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Клучни концепти во управувањето со човечки ресурси	Џон Мартин	978-608239022-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Психологија на вниманието	Елизабет А. Стајлс	978-608239015-4	Арс	15 (на македонски јазик)

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5188/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2966.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци
Јазикот, вистината и логиката	Алфред Џејер	978-608239005-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Есен	Френсис Бекон	978-608239008-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Утилитаризам	Џон Стјуарт Мил	978-608239001-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Преоткривање на умот	Џон Р.Серл	978-608239000-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Предавања и разговори за естетиката, психологијата и за религиозното верување	Лудвиг Витгенштајн	978-608239004-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Државите и национализмот во Европа од 1945 година	Малколм Андерсон	978-608239006-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Етничко чистење на Балканот, национализам и деструкција на традицијата	Кети Кармајкл	978-608239009-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Балканските војни 1912-1913. Вовед во првата светска војна	Ричард Џ.Хол	978-608239003-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Теоретски пристапи во психологијата	Мет Џарвис	978-608239002-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Фокус групи: практичен водич за применети истражувања	Ричард Кругер	978-608239007-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Како да се дејствува со зборови	Џон Л.Остин	978-608239026-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Од логична гледна точка: девет логичко-философски есен	Вилар Ван Орман Квајн	978-608239018-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Обожавањето на слободниот човек и други есен	Бертранд Расел	978-608239014-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Нашето знаење за надворешниот свет како поле за примена на научниот метод во филозофијата	Бертранд Расел	978-608239012-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Општествени предуслови за националната преродба во Европа: Корпоративни анализи на општествениот состав на патриотските групи кај помалите Европски нации	Мирослав Хрох	978-608239024-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Велика Британија и формирањето на Југославија: Преговарање за Балканската национална припадност и идентитет	Џејмс Еванс	978-608239027-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Историја на Балканот	Едгар Хеш	978-608239025-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Мара Бранковиќ: Жената меѓу христијанскиот и исламскиот културен круг во XV век	Михајло Ст.Поповиќ	978-608239028-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Националното прашање во Југославија: Потекло, историја, политика	Иво Банац	978-608239020-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Огнови на омразата: Етничко чистење во Европа во XX век	Норман М.Најмарк	978-608239019-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Непознатиот Сталин	Жорес А.Медведев	978-608239021-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Заостанување зад времето: Опаѓање и пропаст на авангардите од XX век	Ерик Хобсбаум	978-608239011-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Античката историја на монети	Кристофер Хаугево	978-608239029-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Спроведување квалитетни истражувања во психологијата: Практичен водич	Мајкл Форестер	978-608239023-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Егото и механизмите на одбраната	Ана Фројд	978-608239016-1	Арс	15 (на македонски јазик)

Нормалност и патологија во детството: Процена на развој	Ана Фројд	978-608239030-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Кажано со поинаков глас: Психолошка теорија и развој на жените	Керол Гилиган	978-608239017-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Децата и социјалното исклучување	Мелани Килен	978-608239013-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Клучни концепти во управувањето со човечки ресурси	Џон Мартин	978-608239022-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Психологија на вниманието	Елизабет А. Стајлс	978-608239015-4	Арс	15 (на македонски јазик)

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот универзитет во Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Ректорот на Државниот универзитет во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5192/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2967.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци
Јазикот, вистината и логиката	Алфред Ц.Ејер	978-608239005-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Есен	Френсис Бекон	978-608239008-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Утилитаризам	Џон Стјуарт Мил	978-608239001-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Преоткривање на умот	Џон Р.Серл	978-608239000-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Предавања и разговори за естетиката, психологијата и за религиозното верување	Лудвиг Витгенштајн	978-608239004-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Државите и национализмот во Европа од 1945 година	Малколм Андерсон	978-608239006-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Етничко чистење на Балканот, национализам и деструкција на традицијата	Кети Кармајкл	978-608239009-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Балканските војни 1912-1913. Вовед во првата светска војна	Ричард Ц.Хол	978-608239003-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Теоретски пристапи во во психологијата	Мет Дарвис	978-608239002-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Фокус групи: практичен водич за применети истражувања	Ричард Кругер	978-608239007-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Како да се дејствува со зборови	Џон Л.Остин	978-608239026-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Од логична гледна точка: девет логичко-филозофски есеи	Вилар Ван Орман Квајн	978-608239018-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Обожаването на слободниот човек и други есеи	Бертранд Расел	978-608239014-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Нашето знаење за надворешниот свет како поле за примена на научниот метод во филозофијата	Бертранд Расел	978-608239012-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Општествени предуслови за националната преродба во Европа: Корпоративни анализи на општествениот состав на патриотските групи кај помалите Европски нации	Мирослав Хрох	978-608239024-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Велика Британија и формирањето на Југославија: Преговарање за Балканската национална припадност и идентитет	Џејмс Еванс	978-608239027-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Историја на Балканот	Едгар Хеш	978-608239025-3	Арс	15 (на македонски јазик)
Мара Бранковиќ: Жената меѓу христијанскиот и исламскиот културен круг во XV век	Михајло Ст.Поповиќ	978-608239028-4	Арс	15 (на македонски јазик)
Националното прашање во Југославија: Потекло, историја, политика	Иво Банац	978-608239020-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Огнови на омразата: Етничко чистење во Европа во XX век	Норман М.Најмарк	978-608239019-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Непознатиот Сталин	Жорес А.Медведев	978-608239021-5	Арс	15 (на македонски јазик)
Заостанување зад времето: Опаѓање и пропаст на авангардите од XX век	Ерик Хобсбаум	978-608239011-6	Арс	15 (на македонски јазик)
Античката историја на монети	Кристофер Хаугево	978-608239029-1	Арс	15 (на македонски јазик)
Спроведување квалитетни истражувања во психологијата: Практичен водич	Мајкл Форестер	978-608239023-9	Арс	15 (на македонски јазик)
Егото и механизмите на одбраната	Ана Фројд	978-608239016-1	Арс	15 (на македонски јазик)

Нормалност и патологија во детството: Процена на развој	Ана Фројд	978-608239030-7	Арс	15 (на македонски јазик)
Кажано со поинаков глас: Психолошка теорија и развој на жените	Керол Гилиган	978-608239017-8	Арс	15 (на македонски јазик)
Децата и социјалното исклучување	Мелани Килен	978-608239013-0	Арс	15 (на македонски јазик)
Клучни концепти во управувањето со човечки ресурси	Џон Мартин	978-608239022-2	Арс	15 (на македонски јазик)
Психологија на вниманието	Елизабет А. Стајлс	978-608239015-4	Арс	15(на македонски јазик)

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5194/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2968.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012, 144/2014 и бр. 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПОРАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Заради обезбедување на подобри и посовремени инфраструктурни услови за остварување на драмската дејност во Република Македонија, врз основа на обезбедената проектна документација за изградба на објектот и Физибилити студијата за оправданост на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, заведена во Министерството за култура со бр. 48-28/28 од 3.6.2014 година, а во согласност со стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Македонија и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2014-2018 година, се утврдува потребата од започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје.

Член 2

Образложение за оправданоста

Врз основа на параметрите од физибилити студијата, оправданоста за воспоставување на јавно приватно партнерство, е финансиската придобивка на Република Македонија како јавен партнер, во износ од 9 698 048,00 евра што претставува разлика од инвестициската проценета вредност доколку јавниот партнер самостојно ја финансира изградбата на објектот наменет за театар и инвестициската проценета вредност доколку јавниот партнер ја реализира изградбата на објектот преку предложениот моделот на јавно приватно партнерство.

Согласно предмер пресметките на основниот проект и физибилити студијата вкупната проценета вредност на театарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 21 782 273,00 евра. Ова претставува проценета инвестициска вредност доколку јавниот партнер одлучи самостојно да го изгради објектот наменет само за театар. При реализација на проектот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата на јавниот партнер би изнесувала 12 084 225,00 евра (од кои 8 084 225,00 евра за внатрешно уредување и опремување и 4 000 000,00 евра за кофинансирање распределени во пет годишни транши од по 800 000,00 евра, почнувајќи од

2016 година). Со ваквата реализација на проектот јавниот партнер остварува заштеда од 9 698 048,00 евра. Заштедата би можела да биде и повисока доколку при селекцијата за избор на приватен партнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од страна на јавниот партнер од максимално утврдениот износ, како и доколку при набавката на внатрешното уредување и опремување на театарот се добијат понуди пониски од проценетите.

Член 3

Образложение за основот за идентификување на видот на договорот

Со воспоставувањето на јавно приватното партнерство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна услуга од областа на културата, преку изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба на современ театарски објект), до фаза на затворена кабина со фасада, предвидените инсталации и партерно уредување. Во замена за преземената обврска на приватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од објектот наменет за комерцијални активности кој е предвиден согласно проектната документација и паричен надомест како кофинансирање, кој како максимален износ се определува на 4 000 000,00 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на доспевањето на секоја годишна транша за исплата, согласно договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 4

Цели

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се постигнат следните цели:

- обезбедување на современи услови за остварување и унапредување на драмската дејност во Република Македонија,
- зголемување на можностите за создавање на современи и традиционални драмски дела и нивно презентирање на широката јавност,
- подигнување на свеста и нивото на театарската култура на широката јавност и
- поголема достапност на драмските дела.

Член 5

Предмет на јавно приватно партнерство

Предмет на јавно приватно партнерство е изградбата на нов објект, како инфраструктурен повеќенаменски објект според модел-сценариото од физибилити студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изградба на целокупниот објект од страна на приватниот партнер без внатрешно уредување и опремување на театарот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- поднесена најниската понуда за кофинансирање,
- доработка на проектната документација за делот од објектот кој се однесува за приватниот партнер согласно постоечката проектна документација и предвидените намени од урбанистичката документација,
- обезбедување на одобрение за градење од надлежниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,
- изградба на објектот во рок од најмногу три години од денот на обезбедувањето на одобрение за градење,
- обезбедување на стручен надзор за изградбата на објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор на реализацијата на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,
- обезбедување на банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на работите во износ од 5% од проценетата инвестициска вредност која треба да ја вложи приватниот партнер и
- да се приложи доказ дека има на располагање или има пристап до финансиски средства потребни за реализација на изградбата на новиот објект.

Член 6

Вид на постапка од Законот за јавните набавки

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за изведување на работи, согласно Законот за јавните набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Начин и рок за спроведување на постапка

За спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе формира посебна Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја подготви тендерската документација заедно со нацрт договорот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе го објави согласно Законот за јавните набавки во рок од три дена од одобрувањето на тендерската документација од страна на Владата на Република Македонија.

Член 8

Висина на надоместок за издавање на тендерска документација

За издавањето на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

Член 9

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5213/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2969.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С. ГРАД ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРИСОЕ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с. Град Делчево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Присое“, општина Делчево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7653076	4647972
T-2	7653324	4648038
T-3	7653131	4647277
T-4	7653130	4647059
T-5	7653077	4647077
T-6	7652955	4647178

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.172591 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5244/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2970.

Врз основа на член 42, став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА РУДАРСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕЛКАМ ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАВИНЧЕВИ“, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. На Друштвото за рударство, трговија и услуги МЕЛКАМ ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Лавинчеви“, општина Гази Баба, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7544267	4656728
T-2	7544905	4656560
T-3	7545518	4657112
T-4	7544690	4657335

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.526043 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5245/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2971.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, СТОЧАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ АГРОГОРИС ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АЈДУЧКО ПОЛЕ“, ОПШТИНА ВИНИЦА

1. На Друштвото за земјоделство, сточарство, производство, трговија, транспорт и услуги АГРОГОРИС ДООЕЛ увоз – извоз Кочани се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Ајдучко поле“, општина Винаца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7621449	4639290
T-2	7621452	4639281
T-3	7621457	4639262
T-4	7621439	4639263
T-5	7621441	4639257
T-6	7621444	4639246
T-7	7621445	4639242
T-8	7621451	4639228
T-9	7621431	4639218
T-10	7621419	4639211
T-11	7621408	4639211
T-12	7621399	4639208
T-13	7621389	4639202
T-14	7621375	4639190

T-15	7621360	4639172
T-16	7621342	4639146
T-17	7621319	4639157
T-18	7621295	4639172
T-19	7621300	4639177
T-20	7621275	4639201
T-21	7621287	4639217
T-22	7621296	4639227
T-23	7621301	4639232
T-24	7621312	4639242
T-25	7621325	4639255
T-26	7621339	4639273
T-27	7621357	4639294
T-28	7621363	4639290
T-29	7621374	4639305
T-30	7621391	4639298
T-31	7621408	4639339
T-32	7621420	4639336
T-33	7621403	4639304
T-34	7621388	4639278
T-35	7621397	4639272
T-36	7621382	4639247
T-37	7621367	4639225
T-38	7621340	4639200
T-39	7621347	4639193
T-40	7621375	4639216
T-41	7621408	4639232
T-42	7621404	4639239
T-43	7621398	4639251
T-44	7621408	4639267
T-45	7621419	4639282

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.013197 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5246/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2972.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МАРКОВСКИ КОМПАНИ БОРЧЕ ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С.ИЛИНО, ОПШТИНА РЕСЕН

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз - извоз Битола се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Краста“ с.Илино, општина Ресен, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7496830	4556870
T-2	7496800	4556750
T-3	7496380	4556773
T-4	7496432	4556574
T-5	7496750	4556430
T-6	7497000	4556318
T-7	7497000	4556750
T-8	7496958	4556870

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.201352 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5279/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2973.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦЕН ПЕСОК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЉУБОШ” МАРКОВА РЕКА, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА “УСЈЕ” АД СКОПЈЕ

1. На Цементарница “УСЈЕ” АД Скопје му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – кварцен песок на локалитетот “Љубош” Маркова Река, општина Студеничани, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7540830	4641500
T-2	7540760	4641262
T-3	7540842	4641080
T-4	7541085	4641500

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.069678 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 10.5.2030 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцен песок на локалитетот “Љубош” Маркова Река, општина Студеничани бр.24-5602/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5280/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2974.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО ВИНАРИЈА КО ЧЕТИРЦИ ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со винарија КО Четирици, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7139м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4322	Четирици	Чукарке	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот офат:				7185м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5299/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2975.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ “АЗ/Р1312, ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО, ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА ОД С.ЛОЗОВО ДО С.САРАМЗАЛИНО И ШЕСТА СЕКЦИЈА ОД С.САРАМЗАЛИНО ДО КЛУЧКА КАДРИФАКОВО” НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ЦРНИЛИШТЕ”, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта Скопје се доделува концесија за експлоатација за потребите за проширување и изградба на државен пат

“А3/Р1312, делница Велес-Кадрифаково, Четврта секција од с.Лозово до с.Сарамзалино и Шеста секција од с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “с.Црни-лиште“, општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7579986	4631367
T-2	7579993	4631289
T-3	7580046	4631311
T-4	7580052	4631288
T-5	7580055	4631263
T-6	7579984	4631239
T-7	7579984	4631224
T-8	7579982	4631220
T-9	7579982	4631213
T-10	7579890	4631220
T-11	7579890	4631230
T-12	7579888	4631244
T-13	7579883	4631254
T-14	7579883	4631257
T-15	7579926	4631257
T-16	7579922	4631292
T-17	7579884	4631285
T-18	7579879	4631297
T-19	7579885	4631305
T-20	7579890	4631325
T-21	7579907	4631343
T-22	7579939	4631355
T-23	7579953	4631355
T-24	7579967	4631358

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.015528\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 26.8.2016 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5341/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2976.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува КП 2260/4, КО Мислешево вон град, со површина од 52 м², запишана во Имотен лист бр.269,согласно Проектот за инфраструктура за снабдување со вода за технички потреби на ТИРЗ Струга со тех. бр. 293-07-12 од јули 2012 година, одобрена од Министерството за транспорт и врски со Решение бр.69-460/2 од 30.1.2015 година, заради изградба на бунарско подрачје за ТИРЗ Струга.

Член 2

Правото на трајно користење градежно земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5370/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2977.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс КО Неготино, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 55778 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1105/2	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1106/3	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
4159/2	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1105/1	Неготино	Раткин Дол	нива	5
1106/2	Неготино	Раткин Дол	нива	5
1106/1	Неготино	Раткин Дол	нива	5
1104	Неготино	Раткин Дол	нива	5
1109/2	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1109/1	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1110	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1108	Неготино	Р. Дол	камењар	0
1111/1	Неготино	Раткин Дол	пасиште	4
1111/2	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1101/1	Неготино	Раткин Дол	нива	6
1125/3	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
1107	Неготино	Раткин Дол	камењар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				63900м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5413/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2978.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило Фолксваген Поло Класик 1.4, број на шасија WVWZZZ6KZ1R527230, со регистарска ознака SK-112-ND.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Хисар.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5446/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2979.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 95/2005, 113/2007 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БОЈМИЈА“ С. БАЛИНЦИ, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Бојмија“ – с. Балинци, општина Валандово, се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување од

системот за наводнување „Удово“, за наводнување 465 ха на земјоделско земјиште во атарите на селата Марвинци, Балинци и Брајковци. Инфраструктурата од системот за наводнување „Удово“ претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на Водната заедница „Бојмија“ – с. Балинци и истата е утврдена врз основа на прегледна карта. Инфраструктурата за наводнување се состои од:

1. 7 (седум) бунари со максимална проточна количина на вода од 320л/с и тоа:

- Бунар 1 со длабочина на дупчење 16м, дијаметар на цевка од 406 мм, капацитет 46л/с, тип на пумпа Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 2 со длабочина на дупчење 23м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 86л/с, тип на пумпа Lowara S10220/3 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 3 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 60л/с, тип на пумпа Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 4 со длабочина на дупчење 23м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 50л/с, тип на пумпа Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 5 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 50л/с, тип на пумпа Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 6 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 60л/с, тип на пумпа Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

- Бунар 7 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар на цевка од 508мм, капацитет 85л/с, тип на пумпа Lowara S10220/3 и армирано-бетонска шахта со димензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема.

2. Собирен цевковод СЦ со дијаметар на полиетиленска цевка од 450мм со должина 1332.39м. на која има две шахти за испусти, една собирна шахта и две шахти за ударогасители.

3. Контролно-командна станица каде има командни и електрични водови, еден фрекфентен регулатор ATV61HD75N4, еден трансформатор тип GTV 630 со целокупна опрема и 20 (дваесет) бетонски струјни 10 kV столбови со рамна конзола и висина од 12м за 10 kV електрична мрежа.

4. Потисен цевковод ПЦ од полиетилен со дијаметар од 630мм, вкупна должина од 959м на која има една ДМ шахта, две шахти за испуст и две шахти за воздушни вентили.

5. Главен цевковод ГЦ од полиетилен со дијаметар од 630 до 400мм со вкупна должина од 3276.20м на која има шест шахти за испуст и шест шахти за воздушни вентили.

-ДЦ 18 од полиетилен со дијаметар од 140 до 90мм со вкупна должина од 295м на која има една ДМ шахта, една шахта за воздушен вентил и пет шахти за хидранти со водомери од производител „ewt“, за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar.

- ДЦ 19 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм со вкупна должина од 1154.36м на која има една ДМ шахта, две шахти за испуст, две шахти за воздушни вентили и дванаесет шахти за хидранти со водомери од производител „ewt“, за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar.

- ДЦ 20 од полиетилен со дијаметар од 200мм со вкупна должина од 203.83м на која има една ДМ шахта, две шахти за хидранти со водомери од производител „ewt“, за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar.

- ДЦ 21 од полиетилен со дијаметар од 200мм со вкупна должина од 182.05м на која има една ДМ шахта, една шахта за воздушен вентил и две шахти за хидранти со водомери од производител „ewt“, за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната зедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5477/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2980.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, број 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна

услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права за лето 2015 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5527/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2981.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И НАФТЕН ГАС ВО КО ГАЛАТЕ, ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за нафтени деривати и нафтен гас во КО Галате, општина Врпчиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
405	Галате	Клуково	нива	3
407	Галате	Клуково	нива	3
408	Галате	Клуково	нива	3
411	Галате	Клуково	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			12836 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5652/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2982.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/24 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2983.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/19 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/2
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2984.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/23 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/3
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2985.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/25 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/4
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2986.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/21 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/5
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2987.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 42-4951/22 од 12 мај 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/6
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2988.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Тетово бр. 42-4951/28 од 12.5.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/7
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2989.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми бр. 42-785/2 од 10.2.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5767/8
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2990.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГА-
НОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА
ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШ-
ТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД**

1. Од должноста членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Хасан Рустеми,
- Билјана Спироска.

2. За членови на Управниот одбор- претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именуваат:

- Билјана Петкоска и
- Хаљил Реџеми.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5860/1
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2991.

Врз основа на член 70 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015 и 20/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. М-р Ардит Мемети се отповикува од должноста член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

2. За член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование се именува д-р Фестим Халили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5862/1
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2992.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка, се разрешуваат:

- Далибор Станојковски, од Советот на општината и
- Стојча Тодоровски, од редот на стручните работници.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка се именуваат:

- Жаклина Ѓоргиевска, од Советот на општината и
- Елизабета Деспотовска-Јакова, од редот на стручните работници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5863/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2993.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА

1. За член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга се именува Башким Башкими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5864/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2994.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА

1. Орце Христовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Виница, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа Виница се именува Стојка Десподова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5865/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2995.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски брод, се разрешуваат:

- Душан Аризанковски, од Советот на општината и
- Гоце Милошески, од редот на стручните работници.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски брод се именуваат:

- Милка Стаменкоска, од Советот на општината и
- Ана Милошеска, од редот на стручните работници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-5866/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2996.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013 и 41/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ-ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА-ОХРИД

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за филм Филмска академија –Охрид се определуваат:

- Борис Аговски и
- Иван Стојановски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5867/1
3 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2997.

Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018)

1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15), во точка 1, во делот I, по потточка 5 се додава нова потточка 5-а, која гласи:

„5-а. ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје

СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Детска кардиохимијација	1

Во потточка 20. во табелата по точката „4. Радиологија“ се додаваат две нови точки, кои гласат:

5.	Болничка педијатрија	1
6.	Акушерство и гинекологија	1

Во потточка 22. во табелата по точката „4. Урологија“ се додаваат три нови точки, кои гласат:

5.	Онкологија и радиотерапија	1
СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Кардиологија	1
2.	Гастроентерокопелологија	1

Во потточка 27. во табелата по точката „1. Акушерство и гинекологија“ бројот „1“ се заменува со бројот „2“.
По потточка 40 се додава нова потточка 40-а, која гласи:

„40-а. ЈЗУ Здравствен дом Кратово“		
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Оториноларингологија	1

По потточка 61 се додава нова потточка 61-а, која гласи:

„61-а. ЈЗУ Здравствен дом Вевчани“		
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Кардиологија	1
2.	Оториноларингологија	1

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5163/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2998.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014) и член 9-б од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА ВО 2015 ГОДИНА

I

Во Програмата за фитосанитарна политика во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/14), Делот II се менува и гласи:

„Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 6.599.450,00 денари и тоа од следниве извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 637	2.599.450,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 631	4.000.000,00

II

Во делот III точка 1 бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „999.450,00“.

III

Делот V се менува и гласи:

„Средствата од дел III точка 1 од оваа програма во износ од 999.450,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
Фитосанитарен мониторинг за семенски и меркантилен компир	168.080,00
Фитосанитарен мониторинг за овошни видови и винова лоза	409.690,00
Фитосанитарен мониторинг за градинарски култури на отворено и во затворен простор	315.750,00
Фитосанитарен мониторинг за тутун	105.930,00
ВКУПНО:	999.450,00

IV

Делот VI се менува и гласи:

„Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 4.000.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
Активности кои се однесуваат на подготвување на законски и подзаконски акти; следење, прогноза и дијагноза на економски штетни организми; јакнење на кадровските капацитети и развој на научните достигнувања во областа на фитосанитарната политика (семинари и обуки, студиски посети итн.).	2.000.000,00
Спроведување на активности за одобрување и оценување на производи за заштита на растенијата и финансирање на стручни комисии за регистрација на производи за заштита на растенијата.	1.000.000,00
Спроведување на активности за работа на стручните совети за здравјето на растенијата, производи за заштита на растенијата, педологијата, физиологијата на растенијата и агрохемијата.	500.000,00
Неподмирени обврски за 2014 година	500.000,00
ВКУПНО:	4.000.000,00

V

Делот VII се менува и гласи:

„Средствата од дел V точка 1 од оваа програма во износ од 168.080,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или гранични премини	Тип на визуелни здравствени прегледи	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на земени примероци	Трошок за извршена анализа во денари
Скопски	Бактерии	39	13	11.050,00
	Габи	18	6	6.480,00
	Нематоди	39	13	6.370,00
	Вкупно:	96	32	23.900,00
Пелагониски	Бактерии	12	4	3.400,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Нематоди	12	4	1.960,00
	Вкупно:	30	10	7.520,00
Полошки	Бактерии	12	4	3.400,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Нематоди	12	4	1.960,00
	Вкупно:	30	10	7.520,00
Вардарски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00
Источен	Бактерии	81	27	22.950,00
	Габи	24	8	8.640,00
	Нематоди	81	27	13.230,00
	Вкупно:	186	62	44.820,00
Југоисточен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00

Североисточен	Бактерии	54	18	15.300,00
	Габи	24	8	8.640,00
	Нематоди	54	18	8.820,00
	Вкупно:	132	44	32.760,00
Југозападен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00
ГП Богородица	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00
ГП Табановце	Бактерии	48	16	13.600,00
	Габи	21	7	7.560,00
	Нематоди	48	16	7.840,00
	Вкупно:	117	39	29.000,00
ГП Кафасан	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00
ГП Блаце	Бактерии	6	2	1.700,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Нематоди	6	2	980,00
	Вкупно:	15	5	3.760,00
ВКУПНО:		681	227	168.080,00

Средствата од дел V точка 2 од оваа програма во износ од 409.690,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или гранични премини	Тип на визуелни здравствени прегледи	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на земен примероци	Трошок за извршена анализа во денари
Винова лоза				
Вардарски	Бактерии	51	17	14.450,00
	Вируси	81	27	21.870,00
	Нематоди	3	1	490,00
	Молекуларна дијагностика на нематоди и бактерии	3	1	2.770,00
	Вкупно:	138	46	39.580,00
Југоисточен	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Вкупно:	21	7	5.790,00
Источен	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	27	9	7.290,00
	Вкупно:	42	14	11.540,00

ГП Богородица	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Вкупно:	15	5	4.130,00
ГП Табановце	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	21	7	5.670,00
	Вкупно:	33	11	9.070,00
ГП Деве Баир	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Вкупно:	15	5	4.130,00
ГП Мецитлија	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	6	2	1.620,00
	Вкупно:	12	4	3.320,00
Јаболко				
Пелагониски	Бактерии	54	18	15.300,00
	Вируси	63	21	17.010,00
	Нематоди	3	1	490,00
	Габи	21	7	7.560,00
	Молекуларна дијагностика на нематоди и бактерии	1	1	2.770,00
	Вкупно:	142	48	43.130,00
Југозападен	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	27	9	7.720,00
Северозападен	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	21	7	6.060,00
Полошки	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	27	9	7.950,00
ГП Богородица	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
ГП Табановце	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	21	7	5.670,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	42	14	12.080,00
ГП Деве Баир	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
ГП Мецитлија	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00

Сливи				
Источен	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	27	9	7.950,00
Југоисточен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	18	6	5.210,00
Североисточен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	18	6	5.210,00
ГП Богородица	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
ГП Табановце	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	15	5	4.050,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	33	11	9.610,00
Праски				
Вардарски	Бактерии	36	12	10.200,00
	Вируси	48	16	12.960,00
	Габи	12	4	4.320,00
	Вкупно:	96	32	27.480,00
Скопски	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	36	12	10.420,00
Југоисточен	Бактерии	21	7	5.950,00
	Вируси	30	10	8.100,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	57	19	16.210,00
ГП Богородица	Бактерии	21	7	5.950,00
	Вируси	27	9	7.290,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	54	18	15.400,00
ГП Табановце	Бактерии	21	7	5.950,00
	Вируси	27	9	7.290,00
	Габи	9	3	3.240,00
	Вкупно:	57	19	16.480,00
Вишни				
Источен	Бактерии	18	6	5.100,00
	Вируси	27	9	7.290,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	51	17	14.550,00
Југоисточен	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	36	12	10.420,00

Северозападен	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
Полошки	Бактерии	21	7	5.950,00
	Вируси	27	9	7.290,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	54	18	15.400,00
ГП Богородица	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	15	5	4.050,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	33	11	9.610,00
ГП Табановце	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	39	13	11.270,00
Црши				
Пелагониски	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Габи	6	2	2.160,00
	Вкупно:	39	13	11.270,00
Југоисточен	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
Северозападен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	6	2	1.620,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	15	5	4.400,00
Скопски	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	33	11	9.340,00
ГП Богородица	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
ГП Табановце	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Габи	3	1	1.080,00
	Вкупно:	24	8	6.870,00
ВКУПНО		1423	475	409.690,00

Средствата од дел V точка 3 од оваа програма во износ од 315.750,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или гранични премини	Тип на визуелни здравствени прегледи	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на земени примероци	Трошок за извршена анализа во денари
Домат				
Југоисточен	Бактерии	24	8	6.800,00
	Вируси	42	14	11.340,00
	Инсекти	96	32	11.840,00
	Вкупно:	162	54	29.980,00
Скопски	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	15	5	4.050,00
	Инсекти	36	12	4.440,00
	Вкупно:	63	21	11.890,00
Полошки	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	18	6	2.220,00
	Вкупно:	33	11	6.350,00
Пелагониски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	6	2	1.620,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	27	9	5.170,00
Североисточен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	6	2	1.620,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	27	9	5.170,00
ГП Богородица	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Инсекти	45	15	5.550,00
	Вкупно:	75	25	13.810,00
ГП Табановце	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Деве Баир	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Меџитлија	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
Пиперка				
Југоисточен	Бактерии	21	7	5.950,00
	Вируси	36	12	9.720,00
	Инсекти	75	25	9.250,00
	Вкупно:	132	44	24.920,00

Пелагониски	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	21	7	5.670,00
	Инсекти	48	16	5.920,00
	Вкупно:	81	27	14.990,00
Источен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
Вардарски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
Полошки	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Богородица	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Табановце	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Деве Баир	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
ГП Кафасан	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	15	5	4.050,00
	Инсекти	30	10	3.700,00
	Вкупно:	57	19	11.150,00
Зелка				
Југоисточен	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	21	7	5.670,00
	Инсекти	18	6	2.220,00
	Вкупно:	54	18	12.140,00
Полошки	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
Скопски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
Вардарски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	6	2	1.620,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	24	8	4.800,00

ГП Богородица	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Инсекти	24	8	2.960,00
	Вкупно:	45	15	8.750,00
ГП Табановце	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
Краставица				
Југоисточен	Бактерии	15	5	4.250,00
	Вируси	21	7	5.670,00
	Инсекти	54	18	6.660,00
	Вкупно:	90	30	16.580,00
Скопски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	18	6	2.220,00
	Вкупно:	33	11	6.350,00
ГП Кафасан	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	18	6	2.220,00
	Вкупно:	33	11	6.350,00
Пелагониски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
Источен	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Богородица	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
ГП Табановце	Бактерии	9	3	2.550,00
	Вируси	12	4	3.240,00
	Инсекти	27	9	3.330,00
	Вкупно:	48	16	9.120,00
Кромид				
Југоисточен	Бактерии	12	4	3.400,00
	Вируси	18	6	4.860,00
	Инсекти	27	9	3.330,00
	Вкупно:	57	19	11.590,00
Скопски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00

Пелагониски	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	15	5	1.850,00
	Вкупно:	30	10	5.980,00
Полошки	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
ГП Богородица	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
ГП Табановце	Бактерии	6	2	1.700,00
	Вируси	9	3	2.430,00
	Инсекти	12	4	1.480,00
	Вкупно:	27	9	5.610,00
Вкупно:		1617	539	315.750,00

Средствата од дел V точка 4 од оваа програма во износ од 105.930,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или на местата на складирање кај откупните компани	Тип на здравствени прегледи	Број на здравствени прегледи	Број на земени примероци	Трошок за извршена анализа во денари
Скопски	Габи	12	4	4.320,00
Полошки	Габи	21	7	7.560,00
Пелагониски	Габи	120	40	43.200,00
Вардарски	Габи	27	9	9.720,00
Источен	Габи	27	9	9.720,00
Југоисточен	Габи	51	17	18.360,00
Струмица Табак АД Струмица	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
АД Тутунски комбинат ДООЕЛ Прилеп	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Сокотаб ДОО Битола	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Далија Табак ДОО Делчево	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Алајанс УАН Македонија АД Кавадарци	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00

Орбита Табак Прима Кавадарци	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Пашоски тутунски дилер ДООЕЛ Скопје	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Кавекс Балкан ДООЕЛ	Габи	1	1	1080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
Центро Тобако ДООЕЛ	Габи	1	1	1.080,00
	Инсекти	1	1	370,00
	Вкупно:	2	2	1.450,00
ВКУПНО:		375	143	105.930,00

VI

Делот IX се менува и гласи:

„За спроведување на дел I, II, III, IV и VI од оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа, а за спроведување на деловите V и VII од оваа програма во однос на прегледувањето на земените лабораториски примероци се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија.“

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5412/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2999.

Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 155/2014) а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013 и 41/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 196/14), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката дејност за 2015 година, се заменува со нова табела, која гласи:

**ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА
ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7 – НАУКА
ПОТПРОГРАМА 71 – НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА**

Р.бр.	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-Патни и дневни трошоци	421-Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	423-Материјали и ситен инвентар	424-Поправки и тековно одржување	425-Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рани трансфери	РАСПОРЕД НА БУЏЕТ-2015
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство, престојна странски научни истражувачи во Република Македонија	400.000	1.350.000	400.000	1.100.000	1.400.000	0	0	4.650.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	400.000	1.200.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.700.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	400.000	1.100.000	500.000	900.000	1.200.000	0	0	4.100.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	500.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.900.000
6	Учество на научни работни ции од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство и учество на состаноци организирани од Европската комисија за национални контакт лица и членови на програмски комитети, Хоризонт 2020	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
7	Студиски престои во странство и престој на странски научни работници во РМ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000

10	Стипендии за студии од втор циклус во земјата, стипендии за студии од трет циклус во земјата, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии и школарини за студии од трет циклус во странство, Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, Еднократен надомест за одбрана на докторски труд, Стипендии и школарини за студии од втор циклус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД и ФРЕНКЛИН и стипендии и школарини за студии од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старотурски јазик, стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка, творечки субвенции и стипендии и за после дипломски студии докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата	0	0	0	0	0	0	102.200.000	102.200.000
11	Техничка култура	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
12	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
13	Контрибуција за разни членарина во меѓународни организации.	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
14	ЦЕЕПУС	0	0	0	0	204.000	0	300.000	504.000
15	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурсни и други активности.	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	БУЏЕТ ЗА 2015 ГОДИНА	3.300.000	3.650.000	3.200.000	3.000.000	14.204.000	3.000.000	103.000.000	133.354.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5455/1
8 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3000.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ДОГОВОРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/11 и 52/14) Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-5214/5
27 мај 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3001.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на имиња на девет нови улици во град Неготино, донесена од Советот на Општина Неготино на седница одржана на 4.11.2013 година, број 07-569/12 од 4.11.2013 година, објавена во „Службен гласник на Општина Неготино“, број 14/2013 од 6.11.2013 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Министерството за локална самоуправа-Државен инспекторат за локална самоуправа-Скопје, со Решение У.бр.49/2014 од 18 март 2015 година, поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката, означена во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со одредбите од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011 и 163/2013).

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Неготино, врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002) и член 79 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Неготино („Службен гласник на Општина Неготино“ број 3/2006, 2/2011, 9/2011 и 16/2012), на седницата одржана на ден 4.11.2013 година, донел Одлука за определување на имиња на девет нови улици во град Неготино.

Во членот 1 од Одлуката се наведува дека со истата се определуваат имиња на девет нови улици во град Неготино и тоа:

1. Улицата која се протега од пресекоот со улицата „Маршал Тито“ се до границата на градежниот опфат на град Неготино кај зградата на СОУ „Св Кирил и Методи“, ќе го носи името „Гимназиска“.

2. Улицата која се протега од пресекоот со улицата „Индустриска“, од левата страна завршува со улицата „Брестин дол“, а од десната страна не се сече со постоечка улица, ќе го носи името „Винарска“.

3. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Индустриска“, се протега на север, потоа продолжува на запад и повторно се вкрстува со ул. „Индустриска“ (кај стопанскиот објект на „Ролопласт“), ќе го носи името „Брестин дол“.

4. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Индустриска“ и оди по патот Неготино - с. Курија и завршува до границата на градежниот опфат ќе го носи името „Куриски пат“.

5. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Куриски пат“ и продолжува на запад до границата на градежниот опфат ќе го носи името „Црвеника“.

6. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Индустриска“ и продолжува на запад до границата на градежниот опфат ќе го носи името „Бел камен“.

7. Улицата која се протега паралелно со улицата „Индустриска“, а започнува од пресекоот со улицата „Бел камен“ и продолжува југозападно се до улицата „Серта“, ќе го носи името „Венецот“.

8. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Индустриска“ и продолжува на запад и завршува на југ со пресекоот со ул. „Маршал Тито“, ќе го носи името „Серта“.

9. Улицата која што започнува од пресекоот со улицата „Индустриска“ се протега на северо-запад се до улицата „Серта“ ќе го носи името „Туристичка“.

Во членот 2 од Одлуката, се наведува дека истата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Неготино“.

Одлуката е со број 07-569/12 од 4.11.2013 година, а објавена е во „Службен гласник на Општина Неготино“, број 14/2013 од 6.11.2013 година.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 51 од Уставот, е определено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Со Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011 и 163/2013), се уредуваат условите и начинот на определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, нумерирање на објектите наменети за живеење и работа, поставување и одржување на табли со имиња на улиците и куќните броеви, како и водење на регистар и евиденција на имиња на улици и куќни броеви (член 1 од Законот).

Согласно член 8 став 1 од Законот име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект може да се промени на начин и во постапка за нивно определување.

Според ставот 2 од членот 8 од наведениот закон, промената од ставот 1 на овој член не може да се врши шест месеца пред одржување на редовни претседателски, парламентарни и локални избори и една година пред планиран попис на населението.

Од содржината на членот 8 став 2 од Законот, произлегува дека законодавецот со истата уредил забрана промената име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект, да може се врши шест месеца пред одржување на редовни претседателски, парламентарни и локални избори и една година пред планиран попис на населението.

Советот на Општина Неготино, ја донел оспорената одлука на ден 4.11.2013 година, под број 07-569/12 од 4.11.2013 година, а објавена е во "Службен гласник на Општина Неготино", број 14/2013 од 6.11.2013 година.

Претседателот на Собранието на Република Македонија, на 1 февруари 2014 година, донел Решение за распишување избор за Претседател на Република Македонија, број 08-608/1 од 1 февруари 2014 година, објавено во "Службен весник на Република Македонија" број 25/2014, кое влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", во кое се наведува дека изборот ќе се одржи на 13 април 2014 година.

Во конкретниот случај, оспорената одлука е донесена на 4.11.2013 година, односно 5 месеци и 9 дена пред одржувањето на редовните петти по ред претседателски избори, одржани на 13 април 2014 година, од каде Судот утврди дека оспорената одлука е донесена спротивно на одредбите од член 8 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.

6. Имајќи предвид дека Советот на Општина Неготино, со донесената оспорена Одлука, извршил промена на имиња на девет улици во град Неготино на 4 ноември 2013 година, а редовните претседателски избори се одржани на 13 април 2014 година, Судот оцени дека оспорената Одлука, не е во согласност со одредбите од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.

7. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.49/2014
27 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

3002.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 70/1992), на седницата одржана на 27 мај 2015 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија, број 42/2014).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.55/2014 од 4-ти март 2015 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Законот со одредбите од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни работи, кандидатот задолжително кон пријавата приложува и доказ за неизречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со член 106 став 4 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија" број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014 и 199/2014) е определено дека податоци од казнената евиденција можат на образложено барање да им се дадат и на државни органи, правни или физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

Според ставот 5 од членот 106 од Кривичниот законик никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност.

Од содржината на цитираните уставни одредби, произлегува дека тие ја истакнуваат вредноста и неприкосновеноста на човековата личност како основа и

смисла на гарантирањето на човековите права, па оттука, почитувањето на моралниот интегритет и достоинството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и улогата на државата да гарантира заштита на интегритетот и достоинството на човекот и граѓаните на начин со кој ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот да му се наметнуваат правни обврски кои во конкретниот случај во постапка за вработување можат службено да се проверат.

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните да се бараат докази за нивната осудуваност или неосудуваност, е уредена во функција на заштита на човековото достоинство.

Со член 73 ставови 1 и 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија, број 42/2014) е уредена содржината на пријавата за засновање работен однос во Министерството, како и доказите кои задолжително се приложуваат кон пријавата за податоците внесени во истата.

Конкретно, оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот, уредува дека кандидатот задолжително кон пријавата приложува и доказ за неизречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Тргувајќи од содржината на оспорената законска одредба која пропишува задолжително приложување на доказ по однос на околноста дали на кандидатот за вработување не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, според Судот тоа се сведува на барање изјава за негова осудуваност или неосудуваност, со оглед на тоа што забраната за вршење на дејност е споредна казна што се изрекува како дел од осудителната пресуда (член 33 став 6 од Кривичниот законик). Оттука, по оценка на Судот тоа уредување е во спротивност со уставната гаранција за почитување на угледот и достоинството на секој граѓанин, но и спротивно на презумпцијата на невиност на која се надоврзува забраната од лицето да се бара доказ за осудуваност или за неосудуваност.

За Судот, не е спорно дека забраната за вршење на дејност изречена со осудителна пресуда мора да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа дејност се додека трае забраната, меѓутоа, утврдувањето на тој факт не може да биде обврска на поединецот, туку на надлежниот орган кој врши вработување и кој што ја утврдил таа законска обврска и кој ја има на располагање службената казнена евиденција, како инструмент за правилно применување на Законот.

Оттука, според Судот, уредувањето со оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни работи, е во спротивност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, член 11, член 25 и член 51 од Уставот.

Судот, ги имаше предвид доставените одговори од доносителот и од предлагачот на Законот за внатрешни работи, по однос решението за поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорената законска одредба, но истите не се од влијание по однос изразеното правно мислење во решението.

За Судот не е спорна потребата од докажување, дека на кандидатот не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност, туку само начинот на прибавување на бараниот доказ, кој начин, според оспорената законска одредба е на товар на кандидатот кој се вработува, што според Судот, не е во согласност со одредбите од Уставот.

Ова дотолку повеќе што со Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија” број 79/2013), е уредена постапката за прибавувањето и размената на докази и податоци по службена должност од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон, други државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општина, на градот Скопје и на општините во градот Скопје (во натамошниот текст: органот надлежен за решавање), кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските или правните интереси на физички и правни лица или на други странки (во натамошниот текст: странките).

6. Тргувајќи од претходно наведеното, Судот оцени дека оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни работи, не е во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, член 11, член 25 и член 51 од Уставот.

7. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр. 55/2014
27 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3003.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трстеник, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трстеник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трстеник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7960/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3004.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ратае, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ратае, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ратае.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7963/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3005.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Климентини, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Климентини, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Климентини.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7964/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3006.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добри Дол, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добри Дол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добри Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7965/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3007.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Усје, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Усје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Усје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-7966/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3008.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрновац, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стрновац, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стрновац.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-7967/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3009.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Костурино-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Костурино-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Костурино-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-7968/1
21 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3010.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Асамати, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Асамати, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Асамати.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-8018/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3011.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Оздолени, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Оздолени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Оздолени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8019/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3012.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зрзе, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Зрзе, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Зрзе.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8020/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3013.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леништа, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леништа, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Леништа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8021/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3014.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ларце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ларце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ларце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8022/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3015.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нова Маала, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нова Маала, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Нова Маала.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8023/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

3016.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кисела Вода 1, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кисела Вода 1, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кисела Вода 1.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8024/1
22 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3017.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФОЦКО“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-176;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОЦКО“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.895 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОЦКО“, УП1 бр.08-129/13 од 28.10.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ФОЦКО“ се одобрува користење на повластена тарифа од 16 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-64/15
10 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3018.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРГИ ДОО с.Колешино, Ново Село, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.6.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРГИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОЦКО“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОНКО ЕНЕРГИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-176;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОЦКО“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 kW (198 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.895 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 10.6.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-63/15
10 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3019.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015), и член 114 став 2 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015 и 64/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 28 мај 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 5/2012, 29/2012, 79/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 138/2013, 145/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014, 141/2014, 11/2015 и 76/2015), во членот 1 обрасците: Барање за надомест (рефундација на средства) за медицински потрошен материјал и/или вградени материјали за време на лекување во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита (образец-Р1); Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови (образец-Р2); Барање за надоместок (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала (образец-Р4); Барање за право на надомест (рефундација на средства) за извршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување (образец-ИСМР) и Барање за право на надомест (рефундација на средства) за пружени здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита врз основа на платен придонес за здравствено осигурување (образец-НП), се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-9923/1
1 јуни 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Образец на барање P1

БАРАЊЕ

за надомест (рефундација на средства) за медицински потрошен материјал и/или вградени материјали за време на лекување во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____)
улица _____ бр. _____ од населено место _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести трошоците направени за набавени со сопствени средства медицински потрошни материјали и/или вградени материјали за време на лекувањето во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. Специјалистички извештај/Отпусно писмо (копија) од здравствената установа со која ФЗОМ има склучено договор за извршената здравствена услуга;
2. Фискална сметка во оригинал и копија или фактура (во оригинал) со доказ за плаќање за набавениот медицински потрошен материјал и/или вграден материјал и
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и испите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Напомена: Ова барање заедно со потребната документација осигуреното лице може да го поднесе и преку веб порталот на Фондот и истото гарантира за веродостојноста на податоците.

Место и датум на поднесување: _____ Подносител на барањето: _____



БАРАЊЕ
за надомест (рефундација) на средства за лекови

A.	За лекови кои се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга имаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување)
1.	Рецепт, на рецептен образец утврден од страна на ФЗОМ, за пропишан лек од избран лекар, лекар замена, дежурен лекар, рурален лекар;
2.	Извештај од специјалист/субспецијалист или отпусно писмо, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, кога лекот е препорачан за понатамошно лекување во домашни услови, односно конзилијарно мислење за лекови, согласно режимот на пропишување на лековите во Листата на лекови, ако се работи за лек утврден со <i>Одлуката за скати лекови од Листата на лекови што се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита</i> ;
3.	Три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки со кои ФЗОМ има склучено договор, со исклучок за оние населени места со помалку од три различни аптеки, каде бројот на потврдите може да биде помал од три;
4.	Фискална сметка од аптеката, со која ФЗОМ има склучено договор, која го издала лекот во оригинал и копија;
5.	Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.
A1.	За лекови кои се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга немаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување)
1.	Рецепт, на рецептен образец пропишан согласно Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт донесен од Министерството за здравство, за пропишан лек од избран лекар, лекар замена, дежурен лекар, рурален лекар;
2.	Извештај од специјалист/субспецијалист или отпусно писмо, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, кога лекот е препорачан за понатамошно лекување во домашни услови, односно конзилијарно мислење за лекови, согласно режимот на пропишување на лековите во Листата на лекови, ако се работи за лек утврден со <i>Одлуката за скати лекови од Листата на лекови што се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита</i> ;
3.	Фискална сметка од аптеката, со која ФЗОМ има склучено договор, која го издала лекот во оригинал и копија;
4.	Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.


ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

A2.	За лекови во ампуларна форма, кои се дел од задолжителната и ургентна ампуларна терапија која треба да ја поседува здравствената установа од примарна здравствена заштита со договор со ФЗОМ и во истата е аплицирана на осигуреното лице од страна на избраниот лекар или лекарот замена
1.	Налог или рецепт со пропишана терапија со потврда за апликација на лекот од здравствена установа со која Фондот има склучено договор;
2.	Фискална сметка од аптеката која го издала лекот во оригинал и копија;
3.	Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.
Б.	За лекови за болничка здравствена заштита
1.	Извештај од специјалист/субспецијалист или отпускно писмо, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, со назначена терапија, која осигуреното лице ја набавило со сопствени средства;
2.	Конзилијарно мислење, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, доколку е потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови;
3.	Потврда за апликација на лекот ако се работи за лек во ампуларна форма, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор, кој треба да содржи: -во периодот на хоспитализација-датум/период на паликација, факсимил и потпис на лекарот и печат на здравствената установа -во периодот на хоспитализација-датум/период на апликација, потпис на осигуреното лице, потпис и факсимил на лекарот и печат на здравствената установа;
4.	Фискална сметка од аптеката која го издала лекот во оригинал и копија или фактура (оригинал) со доказ за плаќање;
5.	Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето.
В.	За лекови набавени со сопствени средства на осигуреното лице од странски земји
1.	Документација наведена во точка А.-За лекови кои се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга имаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување)
2.	Документација наведена во точка А1.-За лекови кои се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита (за осигурени лица кои во периодот на користењето на здравствената услуга немаат платено придонес за задолжително здравствено осигурување)
3.	Документација наведена во точка А2.-За лекови во ампуларна форма, кои се дел од задолжителната и ургентна ампуларна терапија која треба да ја поседува здравствената установа од примарна здравствена заштита со договор со ФЗОМ и во истата е аплицирана на осигуреното лице од страна на избраниот лекар или лекарот замена
4.	Документација наведена во точка Б.-За лекови за болничка здравствена заштита
5.	За точките 1, 2, 3 и 4 фискалната сметка или фактурата со доказот за плаќање, треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач.

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци.

Напомена: Ова барање заедно со потребната документација осигуреното лице може да го поднесе и преку веб порталот на Фондот и истото гарантира за веродостојноста на податоците.

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Образец на барање Р4

БАРАЊЕ

за надомест (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____)
ул. _____ бр. _____ од населено место _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето, да ми ги надомести средствата потрошени за набавени ортопедски и други помагала од Списокот на ортопедски и други помагала.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. Потврда за потреba од ортопедско помагало (соодветна за помагалото), заверена во Подрачната служба во која е осигурен осигуреникот носител на осигурувањето
2. Фискална сметка во оригинал и копија или фактура (во оригинал) со доказ за плаќање на ортопедското или друго помагало и
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци.

Напомена: Ова барање заедно со потребната документација осигуреното лице може да го поднесе и преку веб порталот на Фондот и истото гарантира за веродостојноста на податоците.

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Образец на барање ИСМР

БАРАЊЕ

за право на надомест (рефундација на средства) за извршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____) од населено место _____

Ул.		бр.		телефон		.		.	
Број на здравствена легитимација				-					-
ЕМБГ на осигуреникот (носител)									
(или) Единствен здравстен број на осигуреникот									
ЕМБГ на осигуреното лице (член на семејство)									
(или) Единствен здравстен број на осигуреникот (на членот)									
Вработен во/осигурен преку									

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести средствата за завршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување во здравствената установа

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. отпусно писмо за завршено болничко лекување;
 2. конзилијарно мислење на пропишан образец, со шифра на дијагноза по МКБ-10 или МКБ-10 АМ и латински назив на дијагнозата согласно Листата на индикации, издадено од ЈЗУ/ПЗУ од болничка здравствена заштита со склучен договор со Фондот, а каде осигуреното лице било на болничко лекување;
 3. наод, оценка и мислење од Лекарската комисија¹⁾,
 4. потврда за болничко лекување (образец ПБИ пропишан од Фондот како составен дел на Правилникот за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување), која го заменува отпусното писмо, во случај кога не е изготвено отпусно писмо, како и при незавршено болничко лекување;
 5. отпусно писмо за завршена специјализирана медицинска рехабилитација;
 6. пресметка за извршени здравствени услуги и
 7. фискална сметка во оригинал и копија или фактура (оригинал) со доказ за плаќање за пружената здравствена услуга.
- 1) За осигурениците надвор од Скопје ФЗОМ по службена должност го обезбедува документот.

Со попълнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и испите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци.

Напомена: Ова барање заедно со потребната документација осигуреното лице може да го поднесе и преку веб порталот на Фондот и истото гарантира за веродостојноста на податоците.

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Образец на барање НП

БАРАЊЕ

за надомест (рефундација на средства) за пружени здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита врз основа на платен придонес за здравствено осигурување

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____)
ул. _____ бр. _____ од населено место _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести трошоците направени за пружени здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, платени со сопствени средства поради неплатен придонес за здравствено осигурување во периодот на нивното користење.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. Извештај од специјалист/субспецијалист или Отпусно писмо (копија) од здравствената установа со која ФЗОМ има склучено договор за извршената здравствена услуга;
2. Пресметка од здравствената установа која ја пружила здравствената услуга;
3. Фискална сметка во оригинал и копија или фактура (во оригинал) со доказ за плаќање за набавениот медицински потрошен материјал и/или вграден материјал и
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци.

Напомена: Ова барање заедно со потребната документација осигуреното лице може да го поднесе и преку веб порталот на Фондот и истото гарантира за веродостојноста на податоците.

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:

3020.

Врз основа на член 9 став 4 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО
НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015 и 64/2015), во членот 107 по ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 и 7 кои гласат:

„Осигурените лица правата на надоместок на средства за користени здравствени услуги од задолжително здравствено осигурување утврдени со овој правилник, можат да ги остварат и преку веб порталот на Фондот, освен правото на надоместок на средства за лекови/ медицински потрошен материјал/вградени материјали/ортопедски и други помагала набавени од странство, по електронски пат или од страна на друго лице.

Барањето за остварување на правото на надоместок на средства за користени здравствени услуги од задолжително здравствено осигурување наведени во став 4 на овој член, осигуреното лице може да го поднесе во електронска форма заедно со потребната документација, преку веб порталот на Фондот.

Осигуреното лице по барање на Фондот ќе ја достави на увид оригиналната документација со цел правилно утврдување на фактичката состојба и проверка на веродостојноста на приложената документација преку веб порталот на Фондот.

Со примената на овие услуги преку веб порталот на Фондот не се исклучува можноста за обезбедување на истите и на постојаниот начин во подрачните служби на Фондот.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство“.

Бр. 02-9923/2
1 јуни 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015096